



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

9637

Zavod za zastitu i spomenic.

na kultura na grad

91000 Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 4 декември 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 64

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 4 динари. — Преплатата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Ров за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

687.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ХИДРОЛОШКА ПРОГРАМА

1. Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма ја продолжува работата како организација за соработка со Меѓународната хидролошка програма на УНЕСКО под називот „Југословенски комитет за меѓународна хидролошка програма“ (во натамошниот текст: Комитетот) со делокруг, овластувања и одговорност што се утврдени со оваа одлука.

2. Комитетот ги врши следните работи:

1) разгледува прашања кои се однесуваат на остварувањето на соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Меѓународната хидролошка програма на УНЕСКО;

2) подготвува предлог на програмата за работа на хидролошката програма на Југославија во рамките на Меѓународната хидролошка програма на УНЕСКО;

3) се грижи за спроведувањето на активностите во рамките на хидролошката програма на Југославија;

4) ја координира работата на учесниците во хидролошката програма на Југославија;

5) одржува врски со Координациониот совет на УНЕСКО за Меѓународната хидролошка програма, со регионалните совети и националните комитети на земјите членки;

6) соработува врз остварувањето на научната и техничката соработка со земјите во развој во рамките на Меѓународната хидролошка програма на УНЕСКО;

7) му дава на Сојузниот извршен совет предлози и мислења за прашањата што ги разгледува во рамките на својот делокруг.

Комитетот донесува деловник за својата работа.

3. Комитетот се состои од претседател и 14 членови.

Претседателот на Комитетот го именува Сојузниот извршен совет.

По еден член на Комитетот Сојузниот извршен совет именува на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, а преостанатиот број од редот на заинтересираните сојузни органи и организации.

4. Претседателот и членовите на Комитетот се именуваат на четири години, а по истекот на мандатот можат да бидат повторно именувани.

5. Стручните и административните работи за Комитетот ги врши Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

6. Средства за работа на Комитетот се обезбедуваат во претсметката на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 503

27 ноември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

688.

Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1. Во Одлуката за примена на ослободувањето од плаќање царина за стоки што се увезуваат заради отстранување на последиците предизвикани од земјотресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79 и 15/80) во точка 2 зборовите: „до 31 декември 1981 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1982 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 502

27 ноември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

689.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 1 точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 46 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Во Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 48/76, 63/78, 41/79, 47/80 и 25/81), точка 2 се менува и гласи:

„2. Врз основа на член 28 точка 2 од Царинскиот закон, ослободени се од плаќање на царина корисници на повластици — на предмети чија вкупна вредност изнесува до 200 динари.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 504
19 ноември 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

690.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА АМОТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НА НИВНИТЕ, СТРУЧНИ СЛУЖБИ

1. За основните средства на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на другите органи на федерацијата и на нивните стручни служби чие финансирање се врши од буџетот на федерацијата, се одлага обврската за пресметување на амортизацијата во смисла на одредбите од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства, по завршната сметка за 1981 година, во делот кој го наметнува вкупниот износ на средствата за нестопански инвестиции и за набавка на опрема што им се обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1981 година.

2. Корисниците од точка 1 на оваа одлука, на кои во Буџетот на федерацијата за 1981 година им се обезбедени средства за нестопански инвестиции, односно за набавка на опрема во поголем износ од износот на амортизацијата пресметана според минималните стапки пропишани со Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства во конечната годишна пресмет-

ка на амортизацијата за 1981 година ќе искажат износ кој одговара на височината утврдена со примената на минималните стапки на амортизацијата пропишани со тој закон.

3. Оваа одлука ќе се примени за конечна пресметка на амортизацијата за 1981 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 505
27 ноември 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

691.

Врз основа на член 10 став 2 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ, ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ И ГАРАЖИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Со оваа одлука се определуваат работите кои спаѓаат во одржувањето на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите и одржувањето на опремата во станбените згради и становите здружени во Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедницата на домувањето).

2. Одржувањето на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите и одржувањето на опремата во станбените згради и становите, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа:

1) работите на инвестиционото одржување на станбените згради;
2) работите на инвестиционото одржување на становите;
3) работите на текуштото одржување на станбените згради;

4) работите на текуштото одржување на становите, деловните простории и гаражите.

3. Работи на инвестиционото одржување на станбените згради се:

1) поправка и замена на покривни конструкции и други конструктивни елементи на зградата;

2) одржување, поправка и замена на покривни покривачи и други елементи на покрив (опаци и вентилациони канали, покривни баци и покривни светларници, лимени опшивки и вдабнатини, сливници, одводи и други елементи на покрив), со тоа што приоритет имаат работите на одржувањето, поправката и замената на хидроизолација како покривна покривка;

3) одржување, поправка и замена на олупи, олупни цевки, лимени опшивки и други елементи за одвод на вода од покривот и за заштита на зградата од навлегување на вода;

4) поправка и замена на хоризонтална и вертикална хидроизолација, изработка на дренажа, тампони, риголи, тротоари, и сл. заради заштита на зградата и становите од вода и влага;

5) отпушување на канализационата мрежа во зградата кога ќе се утврди дека запушувањето настанало поради техничка неисправност на канализационата мрежа;

6) одржување, поправка и замена на канализационата мрежа која ѝ припаѓа на зградата, од приклучокот на канализационата мрежа на градската канализациона мрежа, сепгрупп или друго изливно место до приклучокот на санитарниот уред во зградата односно станот;

7) одржување, поправка и замена на водоводната мрежа што ѝ припаѓа на зградата, од водомерот до приклучокот на место за точење во станот и заедничките простории на зградата (славини, батерии ЕК-вентили, приклучоци за машина за перење алишта и машина за миење садови и сл.);

8) одржување, поправка и замена на електроинсталации во зградата, од приклучокот на градската мрежа до разводната табла на станот, а во заедничките делови на зградата од приклучокот на градската мрежа до сијаличното место, односно до местото за приклучок на заедничкиот уред;

9) одржување, поправка и замена на инсталации на централното греење, грејните тела и делови на топловодните постројки и уреди што ѝ припаѓаат на зградата вклучувајќи го и полнењето, празнењето и отсачувањето на топловодната мрежа;

10) одржување, сервисирање, поправка и замена на хидрофорска, хидроцилска или друга пумпна постројка за снабдување на зградата со вода, со припаѓачките делови;

11) одржување, сервисирање, поправка и замена на пумпната постројка за испрдување на вода (отпадни и полземни води и дождовница), со припаѓачките делови;

12) одржување, сервисирање, поправка и замена на лифт и постројка на лифт, со припаѓачките делови (куќичка на лифт и окно на лифт, со инсталации и уреди);

13) одржување, сервисирање, поправка и замена на уреди за резервна електрична енергија за заеднички постројки, уреди и осветление во зградата (агрегати, генератори и сл.) со инсталации и уреди;

14) поправка и замена на дотраени и заштитни метални, стаклени и други огради на покрив, скали, балкони, тераси, лобии и други делови на згради;

15) поправка и замена на сливници, ревизиони шахти, олводни канали и септички јами што ѝ припаѓаат на зградата;

16) поправка и замена на канали за отпадоци во зградата;

17) поправка и замена на дотраени подови, плафони и сидови во заеднички делови на зградата;

18) замена на дотраени дрвени и метални делови на отвори во заеднички делови на зграда;

19) поправка и замена на оштетени и дотраени фасади, фасадни облоги и елементи на фасади, со тоа што приоритет имаат работите врз одржувањето на фасадата како заштита од навлегување на вода и влага;

20) одржување, поправка и замена на сите видови прозорци и нивни делови;

21) одржување, сервисирање, поправка и замена на уреди за нужно светло во зградата (акумулаторски постројки со инсталации и уреди);

22) одржување, поправка и замена на инсталации и уреди за тревожење во зградата;

23) замена на хидранти, хидрантски црези и други хидрантски делови во зградата;

24) поправка и замена на противпожарни апарати во зградата;

25) вршење на потребни контролни прегледи и испитување на заеднички инсталации, постројки и уреди во зградата;

26) одржување, поправка и замена на куќна инсталација и уреди за централно загревање на вода за станови и заеднички простории што ѝ припаѓаат на зградата;

27) одржување, поправка и замена на противпожарни скали на зградата;

28) одржување, поправка и замена на инсталации на заштитно сигнално светло за воздушен сообраќај;

29) одржување, поправка и замена на уреди за присилно проветрување на згради;

30) поправка и замена на вентилациони цевки на канализационата мрежа и нивните глави на покривот на зградата;

31) замена на санитарни уреди во заедничките делови на зградата;

32) замена на сите видови ролетни во заедничките делови на зградата;

33) замена на керамички, виназ и други плочки на сидовите и подовите во заедничките делови на зградата;

34) поправка и замена на огради и врати во дворот што ѝ припаѓаат на зградата;

4. Работи на инвестиционо одржување на стан се:

1) поправка, замена и одржување на инсталации на централното греење во стан;

2) поправка и замена на дотраени подови, плафони и сидови во стан;

3) поправка и замена на дотраени дрвени и метални делови на отвори што му припаѓаат на станот;

4) замена на дотраени кади, со придружни работи, во стан;

5) замена на дотраен бојлер, казан во бојлер и казан на цвсто гориво во стан, ако се во употреба осум и повеќе години;

6) замена на дотраена покривна и покривна конструкција на шупа за огрев во двор што му припаѓа на станот.

За програмата на работите на инвестиционото одржување на станбените згради и стачовите и за обезбедување на средства за извршување на тие работи, одлучува Собранието на Заедницата на помувањето, на предлог од органот на управување со станбените згради.

Приоритетот на изведувањето на работите наведени во став 1 од оваа точка го утврдува Собранието на Заедницата на помувањето за секоја година, за одделни згради, во согласност со расположивите средства.

5. Работи на текуштото одржување на станбени згради се:

1) чистење и миење на заедничките простории во зградите и чистење на приодните патеки, тротоарите и дворовите што припаѓаат на зградата;

2) отстранување на снегот од покривот, од приодните патеки и тротоарите на зградата, на мразот од венепот на зградата, како и посипување на сол на приодните патеки и тротоари што припаѓаат на зградата;

3) поправка и замена на брави, окови, на прозорци, врати и на други отвори во заедничките простории на зградата;

4) поправка и замена на изливни точечки арматури (ЕК-вентили, славини, батерии и сл.) во заедничките простории во дворот на зградата;

5) поправка и замена на кофички и решетки на сливниците;

6) чистење на олуци, ригола, канали олучни цевки и слични делови што ѝ припаѓаат на зградата;

7) замена на прекинувачи, штекери, осигурувачи, грла, плафонери, повикливи свона и неонски арматури во заедничките простории на зградата;

8) поправка и замена на автомати за скапишно осветлување во зградата;

9) поправка и замена на петли на оџаци на зградата;

10) замена на стакла и кит на застаклени површини во заедничките простории на зградата;

11) поправка и замена на окови, брави, катанци и други уреди за затворање на ормари за струјомери, водомери телефонски и телевизиски инсталации во зградата;

12) варосување и бојадисување на заедничките простории на зградата;

13) бојадисување со мрсна боја на цокли и други површини во заедничките делови на зградата;

14) бојадисување на внатрешната и надворешната столарија и браварија во заедничките делови на зградата;

15) поправка и замена на автомати за затворање на влезните врати на зградата;

16) бојадисување на цевната мрежа и на грејните тела во заедничките делови на зградата;

17) одржување на тресачите за теписи;

18) поправка на маски на грејни тела во заедничките делови на зградата;

19) одржување и поправка на хидранти, хидрантски црева, други хидрантски делови во зградата;

20) полнење на противпожарни апарати со определена смеша;

21) одржување и замена на брисачи на влезот во зградата;

22) одржување, поправка и замена на сандачиња за писма на влезот во зградата;

23) одржување, поправка и замена на заедничките телевизиски и радиоантени во зградата;

24) замена на огледала во кабината на лифтоот;

25) одржување и замена на знамиња што ѝ припаѓаат на зградата;

26) одржување, поправка и замена на машини за перење и сушење алишта што ѝ припаѓаат на зградата;

27) други работи во заеднички делови на зградата кои не спаѓаат во инвестиционото одржување;

28) дератизација и дезинсекција на заедничките простории.

Средствата за текушто одржување на зградите, кои ѝ припаѓаат на зградата, ги обезбедува Заедницата на домувањето врз основа на одлуката за издвојување на средства за текушто одржување, во определен процент од наплатената станарина и закупнина.

Програмата на работите на текуштото одржување на зградата ја донесува органот на управување на зградата а за зградите во кои не е конституиран органот на управување — Заедницата на домувањето.

6. Работи на текуштото одржување на станот се:

1) замена на дотраени печки на етажно греење што се бодувани во станот;

2) бојадисување на ѕидни и плафонски површини и одржување и замена на тапети на ѕидни површини на станот;

3) бојадисување и лакирање на цокли во кујна, бања и други простории во станот;

4) бојадисување и лакирање на внатрешната и надворешната столарија на станот и вградениот мебел и опрема во станот;

5) бојадисување и лакирање на цевната мрежа, на грејните тела и маските на грејните тела во станот;

6) одржување и чистење на печки, вклучувајќи ги и печките на етажното греење што му припаѓаат на станот;

7) одржување, чистење и президување на калевите печки и одделна замена на калевите;

8) одржување и поправка на подови и поединечна замена на керамички, виназ и други плочки во станот;

9) одржување на електрични инсталации и разводни табли и замена на осигурувачи, штекери, прекинувачи и светлосни арматури во станот;

10) поправка и замена на електрични греалки во станот;

11) одржување, поправка и замена на лавабоа, полици, плакари, кујнски и друг мебел што е вграден во станот;

12) одржување, поправка и замена на санитарни уреди (мијалник, биде, WC шолја и др.), со сите приклучоци и делови што се вградени во станот;

13) одржување, поправка и замена на котлето за вода во станот со припаѓачкиот прибор, на измивната цевка и на другите делови за приклучок на WC шолјата и замена на дотраената пливка;

14) одржување, поправка и замена на платнени, венецијанер и еслингер ролетни на прозорци и други отвори во станот;

15) одржување, поправка и замена на проточен бојлер во станот;

16) одржување, поправка и замена на бојлери, казани во бојлери и казани со печки на цврсто гориво кои се во употреба до осум години, како и замена на ситни делови на бојлери и казани (сигнална ламба, термометар, грејач, термостат, сигурносен вентил и сл.);

17) замена на стакла и кит на прозорци, врати и други застаклени површини, односно отвори во станот;

18) одржување, поправка и замена на сите видови санитарни арматури и точечки славини во станот;

19) замена на етажери, огледала, синцирчиња и сифони на санитарни уреди во станот;

20) одржување, поправка и замена на брави, кваки и други окови на врати, прозорци и други отвори во станот;

21) одржување и поправка на телефонски инсталации во станот;

22) одржување и поправка на инсталации на интерфон во станот;

23) поправка и замена на прегради во шупи за огрев во визба или во двор на зградата што му припаѓаат на станот;

24) отпушување на канализациони цевки и санитарни уреди во станот.

Средствата за текуштото одржување на станот, на деловниот простор и гаражите ги обезбедуваат нивните корисници (носителите на станарско право и закупците на деловниот простор и гаражите).

Заедницата на домувањето на барање од корисникот на станот, учествува во покривањето на трошоците за поправка и замена на бојлери и казани во бојлери, зависно од времето на употребата и финансиските средства утврдени со финансискиот план за определена година.

7. Покрај трошоците за работите од точка 6 на оваа одлука, носителите на станарско право и закупците на деловниот простор и гаражи ги поднесуваат и трошоците за:

- 1) чистење на септички јами;
- 2) отпушување на канализационата мрежа во зградата и на канализационата мрежа надвор од зградата што и припаѓа на зградата;
- 3) одржување, поправка и замена на делови и уреди за производство на топлотна енергија;
- 4) потрошок на електрична енергија за заеднички делови и инсталации во зградата;
- 5) одржување на чистота во пералници и сушилници на зградата;
- 6) отпушување на канали за отпадоци;
- 7) набавка на клучеви и друг прибор за обезбедување на влезните врати во зградата и во други заеднички простории;

8. Работите кои поради заштита на зградите и становите и безбедноста на станарите мораат да се изведуваат по итна постапка се:

- 1) поправка на лифт заради ослободување на лица од лифтоот кога е во дефект и оспособување на лифтоот за користење во рок од еден час. Ако за тоа време лифтоот не може да се оспособи за користење, се исклучува од употреба;
- 2) симнување на малтер, фасадни облоги и други елементи на фасадата за кои ќе се утврди дека ја загрозуваат безбедноста на луѓето и имотот;
- 3) симнување, заштита или поправка на оштетени делови на огради на балкони, тераси, логии и скали на згради за кои ќе се утврди дека ја загрозуваат безбедноста на луѓето и имотот;
- 4) поправка и замена на водоводната мрежа во зградата и станот кога ќе прсне некој нејзин дел;
- 5) поправка и замена на хидрофори и хидроцили и нивни делови кога поради дефект на хидрофорите и хидроцилите, зградата ќе остане без вода;
- 6) поправка и замена на канализационата мрежа во зградата и станот кога ќе прсне цевка или ќе се излијат фекалии;
- 7) отпушување на канализационата мрежа во зградата и станот;
- 8) отстранување на излиените фекалии и дезинфекција на просториите во зградата и станот загадени од излевање на фекалиите;
- 9) исфрлање на подземни и сливни води од визбите и другите простории на зградите што ја загрозуваат зградата, инсталациите и имотот на станарите во зградата;
- 10) поправка на уреди за исфрлање на подземни води и сливни води од визбите и другите простории во зградата;
- 11) откривање и отстранување на причините за дефект на електричната инсталација на зградата од приклучокот на градската мрежа до разводната табла во станот. Односно сијаличното место во заедничките делови на зградата;
- 12) откривање и отстранување на причините за електризирање на уредите и инсталациите во зградата и станот;
- 13) поправка и замена на цевната мрежа, грејните тела и деловите на топловодните постројки што и припаѓаат на зградата кога ќе прсне некој дел од мрежата, грејните тела и топловодните постројки;
- 14) други работи неопходни заради отстранување на последици од пожари, елементарни или други непогоди, кои мораат да се изведуваат по итна постапка заради заштита на зградата, луѓето и имотот.

Изведувањето на работите од став 1 на оваа точка, мора да почне веднаш по пријавувањето од-

носно најдоцна во рок од 24 часа од моментот на пријавувањето, зависно од видот на случајот поради кој се интервенира и штетата која може да настане.

9. Извршените работи од точ. 3 до 5 на оваа одлука ги заверуваат органите на управување со зградата и Заедницата на домувањето.

10. Непотрошените средства за инвестиционо и текушто одржување на зградите, се пренесуваат во наредната година и се користат според намената и утврдената програма на инвестиционото и текушото одржување.

11. Ако при извршувањето на работите кои спаѓаат во инвестиционо одржување, а се утврдени како работи кои мораат да се изведат по итна постапка, треба да се извршат и одделни работи кои според одредбите на оваа одлука спаѓаат во работите на текушото одржување, трошоците на тие работи паѓаат на товар на средствата за инвестиционо одржување.

12. За станбениот фонд на сојузните органи надвор од Белград ќе се применуваат одлуките што ги донесуваат самоуправните интересни заедници на домувањето на териториите на општествено-политичките заедници на кои се наоѓаат станбените згради и становите на сојузните органи.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одржување на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, број 6/77, 37/78, 27/79 и 31/81) и Одлуката за условите и начинот на учеството на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи во трошоците за поправка и замена на електричен и гасен бојлер односно казан во бојлер и казан во печке на цврсто гориво во станот („Службен лист на СФРЈ“, број 31/81).

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3273/4

28 октомври 1981 година

Белград

Претседател
на Собранието
на Заедницата на
домувањето,

Петар Дивјак, с. р.

У К А З И

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА

I

Се отповикува

Златан Сажуник од должноста извонреден и спољномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

II

Се назначува

д-р Миодраг Трајковиќ, редовен професор на Правниот факултет на Универзитетот во Белград и претседател на Градската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Белград за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 47

12 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА

I

Се отповикува

Анѓелко Блажевиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

II

Се назначува

Данило Билановиќ, член на Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцеговина за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 48

23 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги стечени во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за придонес кон заедничката победа над фашистичкиот непријател

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Marucci Giuseppe Emilio.

Бр. 60
17 јуни 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за покажана лична храброст против заедничкиот непријател и за придонес за ослободување на Југославија

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Франц Мацк;

— за особени заслуги стечени во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за придонес во заедничката победа над фашистичкиот непријател

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Антон Осојник;

— за учество и покажана храброст во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Јанез Инзко;

— за учество и заслуги во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Франц Мацк, Франц Мале, Марија Wutte-Malle, Петер Саблачан.

Бр. 61
17 јуни 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— по повод на четириесетгодишнината на востанието на народите и народностите на Југославија, а за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значителен придонес на нејзината политика за мир и пријателска соработка со други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Мугоша Вида Андрија, Попивола Горчина Крсто, Вукмановиќ Николе Светозар-Темпо.

Од СР Србија

— по повод на четириестогодишнината на востанието на народите и народностите на Југославија а за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значителен придонес на нејзината политика за мир и пријателска соработка со други држави.

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Стаменковиќ Тодора Драги.

Бр. 62
18 јуни 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Источна Република Уругвај

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Nelson Miguel Mnrenales Borchia, — амбасадор на Источна Република Уругвај во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 64
3 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 став 1 точка 9 од Уставот на СФРЈ, член 102 на Кривичниот закон на СФРЈ, а во врска со чл. 1, 2 и 5 од Законот за помилување, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од извршувањето на преостанатиот неиздржан дел од казната затвор подолу наведените осудени лица:

Драговиќ Добривоја Драгош;
Џафиќ Узеира Атиф;
Гицовиќ Ивана Драгољуб, Гошкак Вјекослава Ладислав;
Хусеиновиќ Химзе Фатима, Хусеиновиќ Суље Сафет;
Илиев Горги Васе, Иковиќ Алије Еввер;
Јејчиќ Ивана Франц, Јурковиќ Ложета Емил;
Каличанин Миодрага Зоран, Каменечки Ивана Карло, Кариќ Синана Ибро;
Лисица Абида Адем, Лисиќ Гуре Марко, Ловчевиќ Видосава Драгик;
Маркетиќ Николе Ненад;
Недељковиќ Миодрага Владимир, Ненадовиќ Гуре Петар;
Пашииќ Ферида Хасан, Прпиќ Марка Мирко;
Радловиќ Гуре Љубомир, Ристичевиќ Милоша Славко;
Салешевеќ Авдије Смаил, Савиќ Михајла Радован, Савески Лазара Симон, Сенковиќ Горѓа Бранислав;
Вицијан Јована Мирослав;
Живковиќ Јове Душко, Жута Шефкета Азми.

II

Делумно се ослободуваат од извршувањето на казната затвор подолу наведените осудени лица:

Баришиќ Ивана Винко, во траење од 2 (две) години — од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) години затвор;

Бољановиќ Саво Благоја, во траење од 6 (шест) месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;

Душиќ Радојка Живорад, во траење од 6 (шест) месеци — од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци затвор;

Филиповски Марка Јаков, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Фурлан Виктор Виктор, во траење од 1 (една) година — од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Глухиќ Салко Сенад, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Грбеша Вјекослава Златко, во траење од 2 (две) години — од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години затвор;

Хусиќ Хајрудина Мирсад, во траење од 6 (шест) месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;

Јашаров Асана Кадри, во траење од 9 (девет) месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци затвор;

Јокиќ Радомира Момчило, во траење од 1 (една) година — од 10 (десет) години на 9 (девет) години затвор;

Красниќи Рамадана Зенун, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Крижај Марјана Душан, во траење од 1 (една) година — од 3 (три) години на 2 (две) години затвор;

Мештровиќ Вицка Желимир, во траење од 2 (две) години — од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години затвор;

Мрвољак Мехмеда Хусеин, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Пеиќ Милоша Сreto, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Пемик Анте Јосип, во траење од 2 (две) години — од 15 (петнаесет) години на 13 (тринаесет) години затвор;

Пезеровиќ Хусеина Мухамед, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 8 (осум) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеца затвор;

Смилевски Димитрија Константин, во траење од 6 (шест) месеци — од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор;

Станиќ Невенка Рајко, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Стојановиќ Михајла Ѓуро, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор;

Шариќ Петра Недељко, во траење од 6 (шест) месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Танасиќ Станимира Зоран, во траење од 6 (шест) месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Усеинов Зејнуша Алија, во траење од 6 (шест) месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Усеинов Зејнуша Кемал, во траење од 6 (шест) месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Влаиниќ Јова Ненад, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Жута Шефкета Џемил, во траење од 6 (шест) месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;

III

Му се укинува правната последица од осудата — забрана за унапредување во службата на:

Крстиќ Предрага Драган, настаната поради осуда по пресудата на Врховниот воен суд во Белград бр. II К. 155/80 од 5 јуни 1980 година.

Бр. 32/81
25 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 687. Одлука за формирање на Југословенски комитет за меѓународна хидролошка програма — — — — — | 1621 |
| 688. Одлука за измена на Одлуката за примена на ослободувањето од плаќање царина за стоки што се увезуваат заради отстранување на последиците предизвикани од земјотресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора | 1621 |
| 689. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици — — — — — | 1622 |
| 690. Одлука за одлагање на амортизацијата за основните средства на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на другите органи на федерацијата и на нивните стручни служби — | 1622 |
| 691. Одлука за одржување на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите на сојузните органи — — | 1622 |
| Укази — — — — — | 1625 |
| Одликувања — — — — — | 1626 |
| Одлука за помилување на осудени лица — | 1627 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.